

1.	Наслов на наставниот предмет		СУПЕРВИЗИЈА		
2.	Код		ДФ-315		
3.	Студиска програма		Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра)		Катедра за психијатрија и медицинска психологија, Медицински факултет, ЈЗУ У Клиника за психијатрија, Белградска б.б. Раководител на Катедра проф. Марија Ралева		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		прв циклус		
6.	Академска година/семестар		Трета/V	7.	Бр.на ЕКТС кредити 1
7.	Наставник		Доц. Ненси Манушева		
8.	Предуслови за запишување на предметот		Исполнет услов за запишување во трета година		
9.	Цели на предметната програма <ul style="list-style-type: none"> • Препознавање на ситуации во кои е потребна супервизија • Користење на супервизија во конфликтни ситуации • Справување со стрес при работа • Професионален однос при работа со корисници на услуги • Употреба на супервизија во пракса 				
10.	Содржина на предметната програма: Теоретска настава и семинари : <ul style="list-style-type: none"> • Концепт на супервизија, развој, дефиниција, цели, функција, задачи и корист од супервизија • Модели и видови на супервизија во здравствена нега • Развојно едукативни модели на супервизија • Супервизор, ефективен супервизор, конфликти со кој супервизорот се соочува • Стили на супервизорот и професионалци кои се супервизирани • Вештини за препознавање и оценување на субјективизмот при супервизија • Примери за супервизија • Супервизиски процеси • Етика во супервизија • Интервизија 				
11.	Методи на учење: предавања и работилници				
12.	Вкупен расположив фонд на време		20 часа		
13.	Распределба на расположивото време				
14.	Форми на наставни	15.1	Предавања, теоретска настава		5 часа
	активности	15.2	работилници		15
16.	Други форми на активности	16.1			
		16.2			

		16.3		
Начини на оценување				
17.1	Тестови	континуирани проверки колоквиум 1 завршен испит		мин-макс. 50-80
17.2	Семинарска работа/проект (презентација писмена, усна)	мин-макс.		
17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	мин-макс. 5 - 10 5 - 10	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	< 60	5	
		60-67	6	
		68-75	7	
		76-83	8	
		84-91	9	
		92-100	10	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Завршен петти семестар и присуство на минимум 51% од теоретската настава		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Евалуациони листи		
22.	Литература: Авторизирани предавања од катедрата			
	22.1	Задолжителна литература		
		Авторизирани предавања на катедрата		